

ПОРАДИ МАНУ АКАДЕМИК БЛАГА АЛЕКСОВА НЕ ГО ДОЧЕКА ЗАСЛУЖЕНИОТ МЕДАЛ

Македонската академија на науки и уметности не овозможи врачување на уникатен златен медал со дијамантски прстен во просториите на Академијата, на академик Блага Алексова, за нејзините големи заслуги за афирмација и популаризација на карпестата уметност. Академик проф. д-р Блага Алексова почина, по 4 (четири) години чекање, а медалот е вратен во архивата на Светската академија за карпеста уметност.

денот на врачувањето, со писмо од 18.2. 2004 година, потпишано од секретарот Ташко Георгиевски, тоа не го стори ниту по цели 4 (четири) години чекање, нешто што резултира со повлекување на медалот од страна на Светската академија за карпеста уметност. МАНУ уште еднаш покажа дека грчевито се брани од најсветото во Македонија, карпестата уметност. Светската академија се формираше на 20 јули 2002 година на Правниот факултет во Скопје, откако МАНУ НЕ ДОЗВОЛИ да се користат нејзините простории за овој голем настан за македонската наука.

Да напомниме само дека Светската академија се формираше за време на одржувањето на Светскиот конгрес за карпеста уметност (14-21 јули 2002) финансиран од УНЕСКО, Владата на Република Македонија, Министерството за култура и Министерството за наука.

Според заклучокот на Организациониот и на Научниот комитет, како и според известувањето на македонскиот и светскиот печат, тоа беше најдобро организиран конгрес од овој вид од сите 24 (дваесет и четири) претходно организирани.

д-р Душко Алексовски



Македонската академија на науките и уметностите беше информирана пред 4 (четири) години дека на академик проф. д-р Блага Алексова ѝ е доделен златен медал од страна на Светската академија за карпеста уметност и дека треба да ѝ биде врачен во просториите на Академијата. Иако Академијата вети дека писмено ќе ја информира Светската академија за карпеста уметност за

Рубриците ФОРУМ и ПИСМА ја отсликуваат нашата отвореност кон јавноста. Овде автентично објавуваме и текстови кои не се во согласност со нашата уредувачка политика.

ProMedia

hpstore

ProMedia

...printeri, skeneri, multifunkcionalni uredi,
telefaks aparati, kopiri, ploteri, digitalni kameri...

PRODAŽBA I SERVIS

business partner





tel. 02/ 3215980

ProMedia